



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Скопје, 30 ноември 2022 година

Соопштение за печат

Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците¹: октомври 2022 година

- Во октомври 2022 година, просечната каматна стапка на вкупните кредити е зголемена за 0,05 п.п. и изнесува 4,40%. На годишна основа, оваа каматна стапка е пониска за 0,05 п.п. Просечната каматна стапка на вкупните депозити изнесува 0,74% и оствари месечно зголемување од 0,04 п.п., додека на годишно ниво оваа каматна стапка бележи пад од 0,03 п.п.
- Просечната каматна стапка на новоодобрените кредити², во октомври изнесува 4,44%, што претставува месечно и годишно зголемување од 0,35 п.п. и 0,50 п.п., соодветно. Просечната каматна стапка на новопримените депозити изнесува 1,50% и е повисока за 0,43 п.п. и 0,71 п.п., соодветно на месечна и на годишна основа.

Табела 1. Каматни стапки на вкупните и на новите кредити и депозити

	10.2021	12.2021	1.2022	2.2022	3.2022	4.2022	5.2022	6.2022	7.2022	8.2022	9.2022	10.2022
во % на годишно ниво												
Вкупни кредити	4.45	4.37	4.35	4.33	4.30	4.30	4.28	4.27	4.33	4.34	4.35	4.40
Корпоративен сектор	3.55	3.48	3.45	3.45	3.43	3.45	3.43	3.44	3.53	3.55	3.59	3.71
Домаќинства	5.23	5.18	5.16	5.14	5.11	5.09	5.06	5.04	5.08	5.07	5.05	5.03
Новоодобри кредити	3.94	3.61	3.84	3.94	3.75	3.98	3.97	3.99	4.01	4.04	4.09	4.44
Корпоративен сектор	3.39	3.22	3.48	3.48	3.31	3.63	3.46	3.68	3.57	3.72	3.72	4.36
Домаќинства	4.54	4.34	4.40	4.54	4.47	4.51	4.53	4.51	4.59	4.49	4.65	4.58
Вкупни депозити	0.77	0.74	0.71	0.71	0.70	0.68	0.67	0.67	0.67	0.69	0.70	0.74
Корпоративен сектор	1.05	0.92	0.88	0.90	0.94	0.83	0.87	0.97	0.94	1.03	1.11	1.26
Домаќинства	0.73	0.72	0.70	0.69	0.68	0.67	0.66	0.65	0.65	0.66	0.67	0.70
Новопримени депозити	0.79	0.70	0.53	0.56	0.68	0.65	0.76	0.97	0.84	0.92	1.07	1.50
Корпоративен сектор	0.53	0.29	0.42	0.29	0.77	0.52	1.11	1.53	0.65	0.81	1.08	1.66
Домаќинства	0.93	0.90	0.58	0.65	0.63	0.69	0.62	0.70	0.92	0.97	1.07	1.45

Извор: НБРСМ.

¹ Под „каматна стапка“ се подразбира пондерирана просечна каматна стапка искажана во проценти на годишно ниво. За подетално објаснување види ја методологијата

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_MIR_07_2018_mak.pdf


² Во однос на каматните стапки на новоодобрените кредити / новопримените депозити се карактеристични променливи движења. Ваквите движења на каматните стапки произлегуваат од промените на обемот на новите депозити / кредити (којшто од месец во месец може позначително да се менува), како и од новодоговорената каматна стапка.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика



1. Каматни стапки на корпоративниот сектор³

- Во октомври, просечната каматна стапка на вкупните кредити на корпоративниот сектор бележи месечно зголемување од 0,12 п.п. и изнесува 3,71%. Притоа, промената на месечно ниво се должи на повисоките каматни стапки на кредитите во странска валута и каматните стапки на кредитите во денари со валутна клаузула (за 0,28 п.п. и 0,20 п.п., соодветно), при минимален раст и на каматните стапки на кредитите во денари без валутна клаузула (за 0,01 п.п.). Анализирани на годишна основа, оваа каматна стапка е повисока за 0,16 п.п.



Извор: НБРСМ.

- Во октомври, каматната стапка на новоодобрените кредити на корпоративниот сектор оствари раст од 0,64 п.п. во однос на претходниот месец и изнесува 4,36%. Нагорната промена е резултат на зголемувањето кај сите компоненти: каматните стапки на денарските кредити со и без валутна клаузула (за 0,58 п.п. и 0,54 п.п., соодветно), во услови на месечен раст и на каматните стапки на кредитите во странска валута (за 0,20 п.п.). Каматната стапка на новоодобрените кредити на корпоративниот сектор бележи годишен раст од 0,97 п.п.



Извор: НБРСМ.



³ За потребите на ова соопштение, корпоративниот сектор ги опфаќа нефинансиските институции (јавни и останати).



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Просечната каматна стапка на вкупните депозити на корпоративниот сектор, во октомври се зголеми за 0,15 п.п. на месечно ниво и изнесува 1,26%. Месечното зголемување произлегува од повисоките каматни стапки на денарските депозити со и без валутна клаузула (за 0,40 п.п. и 0,21 п.п., соодветно), при мал раст и на каматните стапки на депозитите во странска валута (од 0,01 п.п.). Оваа каматна стапка на годишно ниво забележа раст од 0,21 п.п.
- Овој месец, каматната стапка на новопримените депозити⁴ на корпоративниот сектор изнесува 1,66%, што претставува месечен раст од 0,58 п.п. Од аспект на валутната структура месечната промена е резултат на зголемувањето на каматните стапки на денарските депозити без валутна клаузула и на каматните стапки на депозитите во странска валута (за 0,71 п.п. и 0,07 п.п., соодветно). Истовремено, каматната стапка на денарските депозити со валутна клаузула изнесува 0,66%, за разлика од претходниот месец кога банките и штедилниците не примиле депозити од овој вид. Во споредба со истиот месец минатата година, каматната стапка на новопримените депозити на корпоративниот сектор оствари зголемување од 1,13 п.п.

2. Каматни стапки на домаќинствата⁵



Извор: НБРСМ.

- Каматната стапка на вкупните кредити на домаќинствата, во октомври, забележа месечно намалување од 0,02 п.п. и изнесува 5,03%. Надолната промена произлегува од падот на сите компоненти: каматните стапки на кредитите во странска валута (за 0,02 п.п.) и денарските кредити без и со валутна клаузула (за 0,01 п.п., соодветно). Оваа каматна стапка е намалена за 0,20 п.п. на годишна основа.


⁴ Во графиконот што се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на корпоративниот сектор прекинут во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од корпоративниот сектор.

⁵ За потребите на ова соопштение, домаќинствата опфаќаат: физички лица, самостојни вршители на дејност и непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Во октомври, просечната каматна стапка на новоодобрените кредити на домаќинствата изнесува 4,58% и е намалена за 0,07 п.п., во споредба со претходниот месец. Месечното намалување произлегува од падот на каматните стапки на денарските кредити без и со валутна клаузула (за 0,10 п.п. и 0,09 п.п. соодветно), во услови на раст на каматните стапки на кредитите во странска валута (за 0,10 п.п.). На годишна основа, просечната каматна стапка на новоодобрените кредити на домаќинствата бележи раст од 0,04 п.п.



Извор: НБРСМ.

- Каматната стапка на вкупните депозити на домаќинствата, во октомври бележи месечен раст од 0,03 п.п. и изнесува 0,70%. Зголемувањето е резултат на растот на каматните стапки на денарските депозити без валутна клаузула и каматните стапки на депозитите во странска валута (за 0,04 п.п. и 0,02 п.п., соодветно), додека овој месец не е забележана промена на каматните стапки на денарските депозити со валутна клаузула. Оваа каматна стапка на годишно ниво е намалена за 0,03 п.п.
- Во октомври, каматната стапка на новопримените депозити на домаќинствата⁶ е зголемена за 0,38 п.п. на месечно ниво и изнесува 1,45%. Промената се објаснува со растот на каматните стапки на денарските депозити без валутна клаузула и каматните стапки на депозитите во странска валута (за 0,36 п.п. и 0,32 п.п., соодветно). Овој месец, кај банките и штедилниците не се евидентирани новопримени денарски депозити со валутна клаузула. Во однос на октомври 2021 година, оваа каматна стапка се зголеми за 0,52 п.п.

⁶ Во графиконот што се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на домаќинствата, прекилот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од домаќинствата.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Придружни информации

Временски серии податоци: годишни, квартални и месечни податоци за пондерираните каматни стапки на банките и штедилниците

http://www.nbrm.mk/statistika_na_kamatni_stapki.nspix

Методолошки објаснувања:

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_MIR_07_2018_mak.pdf

Следни објавувања: Календар на објавување податоци

http://www.nbrm.mk/content/statistika/kalendar/Kalendar_na_objavuvanje_podatoci.pdf

Месечни податоци за каматните стапки: 29 декември 2022 година (референтен пресек заклучно со ноември 2022 година).

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: contact.statistika@nbrm.mk или на телефонскиот број 02 3108 430 или 02/3215-235 лок. 108/110.